

РЕГУЛАТИВА (ЕУ) БР. 7/2013 НА КОМИСИЈАТА

од 8 јануари 2013 година

за изменување на Регулатива (ЕУ) бр. 748/2012 за утврдување на правила за спроведување за издавање на уверение за пловидбеност и заштита на животната средина и за воздухоплови и сродни производи, делови и уреди, како и за издавање на уверение на проектантски и производствени организации

(Текст со важност за ЕЕО)

ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА,

имајќи го предвид Договорот за функционирање на Европската унија,

имајќи ја предвид Регулатива (ЕЗ) бр. 216/2008 на Европскиот парламент и на Советот од 20 февруари 2008 година за заеднички правила во областа на цивилното воздухопловство и основање на Европската агенција за воздухопловна безбедност, и за укинување на Директива 91/670/ЕЕЗ на Советот, Регулатива (ЕЗ) бр. 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕЗ ⁽¹⁾, а особено член 6(2) од истата,

со оглед на тоа што:

- (1) Со член 6(1) од Регулатива (ЕЗ) бр. 216/2008 се бара производителите, деловите и уредите да ги исполнуваат условите за заштита на животната средина од Анекс 16 кон Конвенцијата за меѓународно цивилно воздухопловство (во понатамошниот текст „Чикашката конвенција“) како што е применливо на 20 ноември 2008 година за Том I и II, освен за додатоците.
- (2) Чикашката конвенција и нејзините анекси се изменети од донесувањето на Регулатива (ЕЗ) бр. 216/2008.
- (3) Регулатива (ЕЗ) бр. 748/2012 на Комисијата ⁽²⁾ треба, соодветно, да се измени.
- (4) Мерките предвидени во оваа регулатива се засноваат на мислењето дадено од страна на Агенцијата во согласност со член 17(2)(б) и член 19(1) од Регулатива (ЕЗ) бр. 216/2008.
- (5) Мерките предвидени во оваа регулатива се во согласност со мислењето на Комитетот основан со член 65 од Регулатива (ЕЗ) бр. 216/2008,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА РЕГУЛАТИВА:

Член 1

Анекс I (Дел 21) кон Регулатива (ЕЗ) бр. 748/2012 се изменува како што следи:

- (1) Точка 21А.4(а) од поддел А од оддел А се заменува со следново:

„(а) задоволителна усогласеност помеѓу проектирањето и производството која се бара со точка 21А.122, 21А.130(б)(3) и (4), 21А.133 и 21А.165(в)(2) и (3), како што е соодветно, и“;

- (2) Точка 21А.130(б) од поддел Г од оддел А се заменува со следново:

„(б) Изјавата за сообразност вклучува:

¹Сл. весник L 79, 19 март 2008 година, стр. 1.

²Сл. весник L 224, 21 август 2012 година, стр. 1.

1. За секој производ, дел или уред, изјава дека производот или уредот е во согласност со одобрените податоци од проектот и е во состојба за безбедно работење; и
 2. За секој воздухоплов, изјава дека воздухопловот е проверен на земја и во лет во согласност со 21A.127(a); и
 3. За секој мотор или елиса со променлив чекор, изјава дека моторот или елисата биле предмет на завршно функционално тестирање од страна на производителот во согласност со 21A.128; и
 4. Освен тоа, во случај на мотори, изјава дека произведениот мотор е во согласност со важечките услови за емисии на датумот на производство на моторот.“;
- (3) Точка 21A.165(в) од поддел Е од оддел А, точки 2 и 3 се заменува со следново:
- „2. Да се утврди дека и други производи, делови или уреди се завршени и се во согласност со одобрените податоци за проектот и се во состојба за безбедно летање пред издавање на Образец 1 на ЕАСА за да се потврди усогласеноста со одобрените податоци за проектот и состојбата за безбедно летање;
 3. Освен тоа, во случај на мотори, да се утврди дека довршениот мотор е во согласност со важечките услови за емисии на датумот на производство на моторот;
 4. Да се утврди дека и други производи, делови или уреди се во согласност со важечките податоци пред издавање на Образец 1 на ЕАСА како уверение за сообразност.“

Член 2

Оваа регулатива влегува во сила на дваесеттиот ден од денот на нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската унија*.

Оваа регулатива е целосно обврзувачка и директно применлива во сите земји-членки.

Брисел, 8 јануари 2013 година.

	<i>За Комисијата</i> <i>Претседател</i> Жозе Мануел БАРОСО
--	--